

# Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life



VOL. 179

Есеј на основачот

## Се додека вие имате надеж вие нема никогаш да се потресувате

Поглавје 7 од Лотос Сутрата, “Параболата за магичниот град,” кажува приказна за група на патници кои патуваат на долг, опасен пат до планина полна со ретки богатства. Во одредена точка во патувањето, водачот на караванот магично создава град на патот баш пред нив како начин да ги заживее уморните членови на караванот со давање надеж на нив.

Од друга страна, ако водачот се обидува да ги поттикне членовите на тимот само со критика кон нив (“Патот пред вас е тежок! Како вие ќе го поминете тоа со оваа темпо?”), никој нема да биде спремен да го следи него или неа. Водачот нема секогаш да се чувствува сто проценти сигурен во врска со тоа што ги чека во иднина, но тоа што е важно е ентузијазмот со кој водачот со увереност ја објавува целта на групата и како тие ќе го достигнат тоа, собирајќи и ги нив преку кажување на нешто како ова,

“Ајде да се движиме напред на овој пат! Ова е сигурно патот кој ќе ве води кон иднината која ја предвидовме за себеси.”

Тешкотии ве очекуваат. Со цел да ги реализираме вашите снитта за иднината, ќе дојдат времиња кога вие ќе треба да се откажете од вашиот спокој заради непријатности Ѓ вие дури ќе бидете присилени да одите одоколу во животот во одредени ситуации. Но ако вие имате цел или сон кој вие сакате да го исполните, вие ќе ја имате храброста да ги истрпите тие тешкотии, да ги прифатите нив, и да продолжите напред кон нивно надминување.

Како што изреката вели, “Се додека вие имате надеж, вие нема никогаш да се потресете. Тие што живеат во надеж никогаш не остаруваат.”

(Каисо-зуикан 9, стр. 200-201)

### Живеејќи го Лотосот Број 179 (Август 2020)

Објавено од Ришо Косеи Каи  
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада,  
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија  
Тел: +81-3-5341-1124  
Факс: +81-3-5341-1124  
Имејл: [living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp](mailto:living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp)

**Сениор Едитор:** Коицхи Саитоу  
**Едитор:** Кемсуке Осада  
**Цопс Едитор:** Александар Димовски  
**Уредувачкиот тим на Меѓународното Ришо Косеи Каи**

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никјо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Насловот на овој билтен, Живеејќи го Лотосот- Будизам во секојдневниот живот, ја пренесува нашата надеж за стремење кон практикување на учењата на Лотос Сутрата во секојдневниот живот во несовершен свет за да ги збогатиме и направиме нашите животи повредни за живеење, како што убавите лотосови цвеќиња цветаат во калливо езерце. Овој билтен има за цел да им помогне на луѓето насекаде во светот да го применат Будизмот полесно во нивните секојдневни животи.

## Ништо не е без цел

Поч. Ничико Нивано  
Претседател, Ришо Косеи-каи



### Трудољубивоста ни помага на нас да се рефокусираме да станеме буди

Пред некој ден некој ме праша, “Што јас треба да направам за да станам буда? Каков вид на практикување или план е најдобар?” Затоа што Будизмот е понекогаш објаснет како “учења со кои се станува буда,” прашањето се чини дека е, “што ние треба да направиме за да ја достигнеме таа цел?”

Сепак, кога ние истражуваме длабоко во поглавје 16 на Лотос Сутрата, “животниот век на Вечниот Татхагата,” ние гледаме дека нашата трудољубивост не е со цел да станеме буди. Така, како одговор кон личноста кој го прашал ова, јас го реков следното:

“Станување на буда може да биде дефинирано како “достигнување на разбудување,” но во тој смисол, ние сме подучувани дека ние сме веќе разбудени. Заради тоа, попрво отколку велејќи дека ние сме внесени во одредено практикување или план да станеме буди, ние треба навистина да велиме дека откако се имаме разбудено, ние продолжуваме да практикуваме трудољубивост преку начинот на кој ги водиме нашите секојдневни животи.”

Причината зошто ние продолжуваме да бидеме трудољубиви е заради тоа што ние понекогаш ја забораваме нашата суштинска природа. Правејќи го овој напор да се вратиме кон нашата разбудена, вистинска природа е, сама по себе, живеење на вербата од еден ден кон друг.

Животот е полн со различни вознемирувања и страдања, но кога ние веруваме во нашата сопствена разбудена природа и таа на другите луѓе (сопството на другите\*) и сме трудољубиви заедно, овој свет во неговата сегашна форма станува Царство на Спокојно Светло. Само преку сретнување на таквите учења на Будата и со тоа станувајќи свесен за драгоценоста на животот ние можеме да го живееме секој ден со благодарност. За жал, сепак, ние понекогаш ги забораваме нашите среќни сопства и страдаме.





## Како да тоа беше ваше сопствено

Постои ред во “животниот век на вечниот Татхагата” кој гласи вака: “сутрите изложени од Татхагата се сите со цел на ослободување на живите битија.” Со други зборови, сите Будини учења се во корист на ослободување на луѓето од световите на заблуди.

Тоа може да звучи тешко да се ослободат живите битија од светот на заблуди, но тоа едноставно значи дека ние треба да станеме човечки битија кои се секогаш - и од срцето Ѓ среќни, радосни, и пријатни. Се додека ние не ја забораваме нашата суштинска природа, ние можеме да искусиме таква среќа.

Во овој поглед, Будата ни дава навестувања, во различни форми или преку различни нешта, во врска со тоа како ние можеме да се отстраниме себеси од светот на заблуди. Светата книга ни кажува нас дека вештите методи се неизбројни, но важно е да запомниме дека тие се не само учењата на светците и мудреците, туку исто така сите различни случки кои се случуваат во светот Ѓ и добрите и лошите. Тие стануваат навестувања, причини, или услови кои ни помагаат нас да се вратиме кон нашите вистински сопства и да доживееме среќа.

Некои луѓе можат да станат свесни за нивните вистински сопства преку повреда или болест, додека другите можат да се разбудат и да го повикаат нивниот ум на сочувство откако прво станале способни да ја разберат туѓата болка. Понатаму, ако вие сте сведоци на среќата на друга личност и се чувствувате така среќни самите Ѓ како да тоа беше ваша сопствена Ѓ дека сте трогнати до солзи, тоа е веројатно заради тоа што вашата буда-природа се манифестира себеси.

Будата сака сите луѓе да бидат ослободени и да станат среќни. Преку практикување на прифаќање на тагата и среќата на другите луѓе како наша сопствена, ние доаѓаме до сознанието дека Будината желба е длабоко засадена во нашите сопствени умови.

Глобалните феномени како што е ширењето на Ковид-19 нè учи нас на многу нешта. Ако ние ги прифатиме таквите случки и учиме од нив, ништо во овој свет не е без цел и секое единично нешто ни помага да се вратиме кон нашите разбудени вистински сопства Ѓ со други зборови, кон будите.

Настрана од тоа, тие кои се молат за среќата на луѓето околу светот и лично ги сфатат да мислат за луѓето во далечни земји се, така да се каже, членови на глобалната сангха кои сите заедно ја делат истата желба.

Умот на посветеност на нас кои веруваме во буда-природата во себеси и другите Ѓ со други зборови, нашата религиозна верба Ѓ ја формира почетната точка за ширење на вистинска среќа низ светот.

\* “Сопството на другите” (Јапански, тако) значи “други луѓе и се што постои.” Оваа фраза се појавува во Шобогензо (Богатството на вистинското дарма око) од Доген, основачот на Зен Сото школата. Доген подучувал дека кога ние се гледаме себеси и другите како едно, се што постои надвор од сопственото сопство е “сопството на другите,” кое тогаш се обединува со “сопственото сопство.”

(Од *Kosei*, Август 2020)



# Тројната Лотос Сутра

## Резиме и клучни точки за секое поглавје

### Сутрата на Лотосовиот Цвет на Чудесната Дарма

#### Поглавје 17 Спецификација на заслуги (1)

Претходното поглавје го утврдува принципот дека врвната субстанција на Будата е Вечниот Оригинален Буда, кој ги одржува сите нешта во универзумот и е вечно присуство кое го има во изобилство внатре и околу нас сите. Сегашното поглавје ги дискутира заслугите на знаење на оваа вистина и ја дели во дванаесет делови, или степени, со цел да покаже како да се живее во исправна верба.

#### Големата заслуга на знаење на смислата на животот

Без да се оди во дванаесетте степени во детал, нека биде доволно да кажеме дека значењето е ова: ако ние ја опфатиме суштината на вербата (дека нашиот живот е одржуван од Вечниот Оригинален Буда кој има бескраен живот), нашата способност да ја продлабочиме нашата верба и да ја прошириме на другите е без граница. Тогаш, ако таа верба е темелна, нас ни е дадена врвната заслуга на достигнување на истото врвно разбудување како Будата.

Јасно е, нема обично практикување кое води кон такво достигнување на будаство. Како што е речено во ова поглавје, некои бодисатви практикувале низ осум животи пред да ја достигнат оваа состојба. Но едноставно да се знае дека со исправна верба и вистински напори ние ќе ја, во одредена точка, достигнеме истата состојба како Шаќјамуни е огромен извор на светло за нас и за цело човештво. Со ова светло, секој човечки живот добива значење и е радосен.

Луѓето заработуваат или губат пари; тие се заљубуваат и одљубуваат. Тие можат да изгубат долго барана работа заради ситна грешка. Ако ние поминеме низ животот на ваков начин, само повторувајќи ги тие моменти на радост и тага залудно без оглед

колку и важен секој момент може да изгледа, ние ќе осознаеме на нашата смртна постела дека нашиот живот бил заведен од тесен егоизам кој бркал сенки. Ние скоро сигурно ќе искусиме неискажливо чувство на празнина кога ќе се осврнеме на нашите животи.

Колку целосно различен, сепак, е животот во кој постои цврста кичма на верба Ѓ дури и кога на површината тоа изгледа дека не е различно од залудниот живот на повторувачки болки, таги, и радости. Зошто со оваа кичма, ако ние сме убедени дека ние можеме постојано да напредуваме кон состојбата на Будата, какви и да се успоните и падовите, дури и најболниот живот може да се живее пријатно да заврши среќно.

Нашите животи не завршуваат со овој живот. Ако ние можеме да ги предвидиме повторувања на различните случки во нашите секојдневни животи Ѓ ништо освен повторувачки радости и таги во секој следен живот кој доаѓа, и нашето идно преселување





во световите на несреќни состојби на постоење како што е чистилиште и животни далеку од човечките битија Ѓ ние ќе станеме обесхрабрани едноставно од мислата на таква мрачна перспектива. Но со вистинска верба и свесноста дека секој чекор нè носи толку многу поблиску до состојбата на Будата, патувањето, без оглед колку долго, е секогаш полно со интересни нешта, надеж, и исполнување. Ова навистина е големата заслуга освоена од вистинскиот верник.

Да, напорите на вистинските верници не завршуваат со нив самите, зошто додека нивните напори се кон состојбата на Будата, тие исто така стремат да донесат ского кој можат во Патот. Колку повеќе тие луѓе на вистинска верба се зголемуваат во број, толку повеќе целото човештво е издигнато и овој свет се доближува до идеалот на Земјата на Вечното Спокојно Светло. Земено заедно, сите заслуги објаснети во ова поглавје можат да бидат сведени на ова.

## Заслугите објаснети во заклучниот дел на сутрата

Заклучниот дел на Лотос Сутрата се протега од последната половина на поглавје 17 до поглавје 28, крајот на сутрата. Главните теми на овој дел се заслугите на исправната верба, состојбата на ум неопходна за исправна верба, и овластувањето на Шаќјамуни до сите негови верници, вклучувајќи нè нас, да ја подучуваме исправната верба на покасните генерации.

Сегашното поглавје, 'Спецификација на заслуги,' ги објаснува заслугите на духот, и ова продолжува во првата половина на следното поглавје, 'Заслугите на радување.' Покасната половина на 'Заслугите на радување' почнува да ги дискутира заслугите кои се манифестираат во нашите лични работи и секојдневни животи.

Некои луѓе имаат мислење дека ние не треба да обратиме внимание кон заслугите подучувани во заклучните делови на



сутрата. Тие мислат дека се додека ние темелно не ја проучиме 'едното поглавје и двете половици' (поглавје 16, 'животниот век на Вечниот Татхагата,' и двете половици на поглавјата веднаш пред и после тоа), вистински да ги разбереме тие учења, и имаме длабока верба во вечниот животен век на Будата и фактот дека ние сме едно со Оригиналниот Буда, ние можеме да ги отфрлиме останатите. Секако дека секој кој може да го направи баш тоа е за пофалба. Но целосната верба е тешка да се достигне Ѓ некои веруваат дека само една личност во десет илјади, или дури еден во стотици илјади, може да го достигне тоа.

Оваа идеална состојба изгледа така далеку отстранета од реалноста на обичните луѓе да тоа звучи севкупно туѓа за нив кога тие првпат слушнат за тоа. Но, како што некој може да очекува, ако овој идеал е објаснет од точката на познати проблеми во секојдневните животи на луѓето, тие можат да добијат јасна слика за учењата. Во тоа лежи основното значење на заклучниот дел на Лотос Сутрата.

Обичните луѓе исто имаат тенденција да се опуштат. Дури и кога тие се целосно



свесни за вредноста на учењето, тие можат наскоро да станат незаинтересирани за нивното практикување ако тие имаат само интелектуално разбирање на вредноста на тоа. Сепак, ако луѓето повторувачки ја читаат и рецитираат сутрата, која подучува дека тие можат всушност да се подобрат себеси со имање на исправна верба и ставање на истата во пракса, тогаш нивната верба постојано ќе биде обновувана и никогаш нема да отстапи простор на тенденцијата да стане неинтересна. Ова е втората цел на заклучниот дел на сутрата.

Конечно, Шакјамуни специфично им доверил дури и на луѓето како нас задача да се шират учењата. Ова е нешто за кое треба да бидеме благодарни: секој пат кога се угледуваме на неговите зборови и гледаме во неговите мисли, ние сме издигнати и засилени со неискажлива храброст. Ова е третата цел на заклучниот дел на сутрата.

И така, за огромното мнозинство од нас кои се едноставно обични луѓе, заклучниот дел на Лотос Сутрата е неопходен. Заради тоа, ние мораме да го проучуваме тоа со истото интензивно чувство и смиреност како главниот дел.

Продолжува



Ова е Енглески превод од текстот кој оригинално се појави на Јапонски во Хокке санбу ксо: Каку хон но арамасхи то сотен, од Поч. Никјо Нивано, основачот на Ришо Косеи-каи, (Косеи Издавачка Куќа, 1991 (ревидирано издание, 2016)), стр. 170-76.

# Living the LOTUS




LIVING THE LOTUS Август 2020



Коментарите на нашиот е-весник Шан Заи се добродојдени. Ве молиме да ги пракате Вашите коментари на следната.  
Интернет адреса: [living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp](mailto:living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp)



# Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



## Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA  
TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633  
Email: sangha@rkhawaii.org URL: <http://www.rkhawaii.org>

## Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA  
TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

## Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA  
TEL: 1-808-325-0015 FAX: 1-808-333-5537

## Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, USA  
POBox 33636, CA 90033, USA  
TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567  
Email: rk-la@sbcglobal.net URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas**

## Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA  
POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA  
TEL: 1-650-359-6951 Email: [info@rksf.org](mailto:info@rksf.org)  
URL: <http://www.rksf.org>

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

- Rissho Kosei-kai of Sacramento**
- Rissho Kosei-kai of San Jose**

## Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA  
TEL: 1-212-867-5677 Email: [rkny39@gmail.com](mailto:rkny39@gmail.com) URL: <http://rk-ny.org>

## Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA  
TEL: 1-773-842-5654  
Email: [murakami4838@aol.com](mailto:murakami4838@aol.com) URL: <http://rkchi.org>

## Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: <http://www.rkftmyersbuddhism.org>

## Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA  
POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA  
TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303  
Email: [rkokdc@gmail.com](mailto:rkokdc@gmail.com) URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

## Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA  
TEL: 1-303-446-0792

## Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA  
URL: <http://www.rkina-dayton.com>

## The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA  
TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-262-4437  
Email: [info@rkina.org](mailto:info@rkina.org) URL: <http://www.rkina.org>

## Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA  
(Mail) POBox 692042, San Antonio, TX 78269, USA  
TEL: 1-210-561-7991 FAX: 1-210-696-7745  
Email: [dharmasanantonio@gmail.com](mailto:dharmasanantonio@gmail.com)  
URL: <http://www.rkina.org/sanantonio.html>

## Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA  
TEL: 1-253-945-0024 FAX: 1-253-945-0261  
Email: [rkseattlewashington@gmail.com](mailto:rkseattlewashington@gmail.com)  
URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

## Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

## Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil  
TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377  
Email: [risho@rkk.org.br](mailto:risho@rkk.org.br) URL: <http://www.rkk.org.br>



Facebook: <https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil>  
Instagram: <https://www.instagram.com/rkkbrasil>

### Risho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

### 在家佛教韓國立正佼成會

〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3  
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea  
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

### 在家佛教韓國立正佼成會釜山支部

〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F  
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea  
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

### 社團法人在家佛教立正佼成會

台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓  
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan  
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

### 台南市在家佛教立正佼成會

台灣台南市崇明 23 街 45 號  
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan  
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488  
Email: kosekaitainan@gmail.com

### Rissho Kosei-kai South Asia Division

Thai Rissho Friendship Foundation  
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand  
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218

### Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

### Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

### Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059, West Bengal, India

### Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,  
Bihar, India

### Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center

### Rissho Kosei-kai of Central Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,  
New Delhi 110060, India

### Rissho Kosei-kai of Singapore

### Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,  
Phnom Penh, Cambodia

### RKISA Rissho Kosei-kai International of South Asia

Thai Rissho Friendship Foundation  
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand  
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

### Rissho Kosei-kai of Bangkok

Thai Rissho Friendship Foundation  
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand  
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairissho@gmail.com

### Rissho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka  
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

### Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

### Rissho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh  
TEL/FAX: 880-31-626575

### Rissho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

### Rissho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

### Rissho Kosei-kai Patiya

China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

### Rissho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

### Rissho Kosei-kai Chendhirpuni,

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,  
Bangladesh

### Rissho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

### Rissho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

### Rissho Kosei-kai Cox's Bazar

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

### Rissho Kosei-kai Cox's Bazar, Ramu Shibu

### Rissho Kosei-kai Raozan

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

### Buddiyskiy khram "Lotos"

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia  
TEL: 7-4242-77-05-14

### Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong, China

### Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

### Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoro-1, Chingeltei district,  
Ulaanbaatar 15160, Mongolia

(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia

TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

### Rissho Kosei-kai of Erdenet

### Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia

TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

### Rissho Kosei-kai of the UK

### Rissho Kosei-kai of Paris

### Rissho Kosei-kai of Venezia

### Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC)

166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F  
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan  
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: <http://www.ibt-rk.org>